



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Општи според тарифата — Жиро-сметна кај Службата на општествено-договорноста 50802-603-1125

Петок, 15 август 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплатата за 1975. година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. факс 228. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

626.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), сојузниот секретар за пазарот и цените издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИЦИТЕ ЗАРАДИ ЕВИДЕНЦИЈА

1. Во Наредбата за доставување на ценовниците заради евиденција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72) по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. За новите производи, за кои е пропишана мерката на непосредна општествена контрола на цените или чии цени се формираат според условите на пазарот, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство се должни да прибават мислење од Стопанската комора на Југославија.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-6142/1
11 август 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за пазарот и цените,
д-р Душан Анакиоски, с. р.

627.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 135 од 14 јуни 1975 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/380
31 јули 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

628.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 137 од 18 јуни 1975 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/382
31 јули 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

629.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 146 од 27 јуни 1975 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/379
1 август 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

630.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕТО И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ НА СЕМЕ И НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОВЕДУВАЊЕТО ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРАНСКИ СОРТИ НА СЕМЕ И НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Признавањето на новосоздадени сорти на семе и на саден материјал на земјоделски растенија (во натамошниот текст: новосоздадената сорта) и одобрувањето на воведувањето во производството на странска сорта на семе и на саден материјал на земјоделски растенија (во натамошниот текст: странската сорта), се врши врз основа на:

1) биолошката, производствената, хемиско-технолошката и физичко-механичката особина на новосоздадената сорта, односно на странската сорта;

2) најдобрите резултати во поглед стабилноста, височината на приносот и квалитетот на новосоздадената сорта, односно на странската сорта што ќе се постигнат на одделни подрачја и локалитети.

Член 2

Постапката за признавање на новосоздадената сорта се поведува врз основа на барање на создавателот на новосоздадената сорта, а постапката за одобрување на воведувањето во производството на странска сорта — само врз основа на барање од организација на здружениот труд.

Барањето му се поднесува на Сојузниот комитет за земјоделство (во натамошниот текст: Комитетот).

Член 3

Барањето за признавање на новосоздадената сорта мора да ги содржи следните податоци:

1) назив, односно име и презиме на создавателот на новосоздадената сорта и име и презиме на селекционерите според редот на учество во работата на селекцијата;

2) вид и сорта на семето, односно на садниот материјал;

3) цел на селекционирањето;

4) година кога започнало селекционирањето;

5) име и потекло на оригиналниот материјал (кај крстосување да се наведат родителите и нивните особини и др.);

6) опис на процесот на селекционирањето;

7) количина на расположивиот почетен материјал;

8) општ изглед на растението (на стеблото, листот, цвотот, плодот, семето и другите репродукциони органи) — морфолошки опис;

9) биолошки особини;

10) реагирање на растениски болести и штетници;

11) квалитет и височина на приносот;

12) специфичност.

Покрај податоците од став 1 на овој член подносителот на барањето е должен да ја стави на увид и документацијата за работата на селекционирањето на сортата.

Родителите на хибрирот се сметаат како службена тајна.

Член 4

Барањето за одобрување на воведувањето во производството на странска сорта мора да ги содржи податоците од член 3 точ. 2 и 8 до 12 од овој правилник.

Член 5

Барањето од член 3 односно член 4 од овој правилник го разгледува стручната комисија, што ја формира Комитетот од редот на стручњациите од областа на земјоделството.

Член 6

По приемот на Барањето од член 3, односно член 4 од овој правилник стручната комисија, врз основа на поднесената документација, по потреба, ги проверува по барање за признавање на новосоздадена сорта — потеклото на сортата, начинот на нејзиното создавање, особините на пријавената сорта, нејзините биолошки својства и др., а по барање за одобрување на воведувањето во производството на странска сорта — особините на пријавената странска сорта, нејзините биолошки својства и др.

За својата работа стручната комисија води записник во кој особено ги утврдува резултатите на проверувањето.

Член 7

Врз основа на податоците од поднесеното барање (чл. 3 и 4) и извршеното проверување од член 6 на овој правилник стручната комисија ја вклучува сортата во огледно поле (огледна мрежа) заради утврдување на нејзините особини од член 1 на овој правилник, односно ја доставува на лабораторијата заради посебни биолошки, технолошки и други испитувања.

Ако стручната комисија најде дека нема основ за вклучување на сортата во огледна мрежа, ќе му предложи на Комитетот барањето од член 3, односно член 4 од овој правилник да го одбие.

Член 8

Во огледната мрежа и во лабораторијата испитувањата на сортата се вршат под шифрирана ознака.

Шифрата се смета како службена тајна.

Член 9

Во огледна мрежа испитувањата на сортата се вршат по сортни микроогледи.

Микроогледите се изведуваат според методата на случајно распоредување (блок метода), во повеќе повторувања.

Бројот на огледите и начинот на испитувањата во огледната мрежа се врши според методите за изведување сортни огледи посебно за секоја култура, што ќе ги утврди претседателот на Комитетот, на предлог од стручната комисија.

Испитувањето и проверувањето на сортите на семето во микроогледите трае три години, а на садниот материјал — три години почнувајќи од годината во која почнал да донесува род.

Член 10

При испитувањето на сортата во огледната мрежа добиените резултати се споредуваат со стандардната сорта што заедно со неа се огледува во огледната мрежа.

Како стандардна сорта се подразбира признаената сорта што според своите биолошки особини во определено подрачје има најголема вредност.

Член 11

На стручната комисија во работата ја помага стручната служба, што ќе ја определи Комитетот.

Стручната служба ги врши сите стручни, технички и други работи околу изведувањето на огледот, им дава помош на изведувачите на огледот, ги обработува конечните резултати на огледот според утврдените методи и ги подготвува резултатите за оцена на сортите од страна на стручната комисија.

Член 12

Новосоздадената сорта се признава, а воведувањето во производството на странска сорта се одобрува врз основа на резултатите на испитувањето во огледната мрежа и на испитувањето во лабораторијата.

За да се признае новосоздадената сорта, а воведувањето во производството на странска сорта да се одобри, е потребно на определен локалитет во некои свои битни особини да ја надминува стандардната сорта.

Новосоздадената сорта може да се признае само ако е резултат на селекција.

Член 13

По приемот на обработените конечни резултати од стручната служба, стручната комисија оценува дали се исполнети условите од член 12 на овој правилник за признавање на новосоздадената сорта, односно за одобрување на воведувањето во производството на странска сорта.

Ако стручната комисија најде дека се исполнети условите од член 12 на овој правилник, ќе му предложи на Комитетот да ја признае новосоздадената сорта, односно да го одобри воведувањето во производството на странската сорта.

По приемот на предлогот од стручната комисија, Комитетот донесува решение со кое ја признава новосоздадената сорта, односно го одобрува воведувањето во производството на странската сорта.

Член 14

Признаената новосоздадена сорта Комитетот ја запишува во регистарот на новосоздадените сорти, а одобрената странска сорта — во евиденцијата на странските сорти чие воведување во производството е одобрено.

Член 15

На признаената новосоздадена сорта, односно на странската сорта чие воведување во производството е одобрено ѝ се одзема својството на новосоздадена сорта, односно одобрението за воведување во производството на странската сорта — ако престане да ги исполнува условите поради кои тоа својство ѝ е признаено.

Својството од став 1 на овој член се одзема со решение од Комитетот, на предлог од подносителот на барањето или образложен предлог на стручната комисија.

Член 16

Списокот на сортите што се запишани, односно бришани од регистарот на новосоздадените сорти и списокот на странските сорти што се запишани, односно бришани од евиденцијата на странските сорти чие воведување во производството е одобрено, Комитетот ги објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 17

Покрај испитувањата во огледната мрежа и во лабораторијата новосоздадените сорти и странските сорти, на предлог од подносителот на барањето од член 3, односно член 4 од овој правилник, можат да се испитуваат и во производствени огледи.

Испитувањата во производствени огледи можат да се вршат дури кога сортата е вклучена во огледната мрежа.

Бројот и големината на огледите според посебните методи за изведување на производствени огледи посебно за секоја култура, ги утврдува стручната комисија.

При оценувањето дали се исполнети условите за признавање на новосоздадената сорта, односно за одобрување на воведувањето во производството на странска сорта, стручната комисија ги зема предвид и резултатите добиени во производствените огледи.

Член 18

Трошоците на испитувањето на новосоздадената сорта, односно на странската сорта во огледната мрежа и во лабораторијата ги поднесува подносителот на барањето, а трошоците на стручната служба и на стручната комисија — Комитетот.

Трошоците на испитувањето на сортата во производствени огледи, трошоците на стручната служба и трошоците на стручната комисија ги поднесува подносителот на барањето.

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2839

1 август 1975 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство.

Бранко Турудија, с. р.

631.

Врз основа на точка 1 став 2 од Решението за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСОТ НА СТРАНКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ДЕВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО ДИНАРИ

1. За определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари, се утврдува курсот за

Земја	Валута	Курсот важи за	Курс во динари
Австралија	Австралиски долар	1	22

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 45

1 јули 1975 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија.

Бранислав Чолановиќ, с. р.

632.

Врз основа на чл. 6 и 18 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72) и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија, Републичката заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците — Белград, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Црна Гора, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на САП Војводина, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на САП Косово, Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и Конференцијата на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија, Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, Конференцијата на Сојузот на синдикатите на СР Црна Гора, Советот на Сојузот на синдикатите на САП Војводина и Конференцијата на Сојузот на синдикатите на САП Косово, што ги застапуваат овластените претставници, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат болестите што се сметаат како професионални болести во смисла на член 18 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, како и работите на кои се појавуваат тие болести и условите под кои тие се сметаат како професионални болести.

Член 2

Болестите што во смисла на член 1 од овој општествен договор се сметаат како професионални болести, работите на кои се појавуваат тие и условите под кои тие болести се сметаат како професионални болести се утврдени во Листата на професионалните болести, која гласи:

ЛИСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Реден број	Професионална болест	Работи на кои се појавува болест	Услови за признавање на болест како професионална
1	2	3	4
1	Труење со олово и со негови соединенија и смеси	Работи во процесот на производството при чие вршење се доаѓа во допир со штетни материји	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појави на општо оштетување на организмот или по животот важни органи, односно органски системи и позитивни лабораториски наоди
2	Труење со жива и со нејзини соединенија и амалгами	Работи во процесот на производството при чие вршење се доаѓа во допир со штетни материји	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појави на општо оштетување на организмот или по животот важни органи, односно органски системи и позитивни лабораториски наоди
3	Труење со арсен и со негови соединенија	„	„
4	Труење со фосфор и со негови соединенија	„	„
5	Труење со магнезиум и со негови соединенија и смеси	„	„
6	Труење со флуор и со негови соединенија	„	„
7	Труење со берилиум и со негови соединенија и смеси	„	„
8	Труење со кадмиум и со негови соединенија и смеси	„	„
9	Труење со селен, ванадиум и нивни соединенија и смеси	„	„
10	Труење со хлор, бром и јод и со нивни соединенија	„	„
11	Труење со хром и со негови соединенија	„	„
12	Труење со никел и со негови соединенија	„	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појави на општо оштетување на организмот или по животот важни органи, односно органски системи и позитивни

1	2	3	4	1	2	3	4
			лабораториски наоди Позитивни резултати на тестирање во случај на алергија, а во случај на малигни промени јасен рентгенски наод				органски системи и позитивни лабораториски наоди
13	Труење со бензен и со негови хомолози	Работи во процесот на производството при чие вршење се доаѓа во допир со штетни материји	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појава на општо оштетување на организмот или по животот важни органски системи и позитивни лабораториски наоди	19	Труење со сулфурдиоксид	"	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појава на општо оштетување на организмот односно органски системи и позитивни лабораториски наоди
14	Труење со нитро- и аминокоединенија на бензен, со негови хомолози и со нивни деривати		"	20	Труење со сулфурводород	"	"
15	Труење со халогени деривати на јагленоводород од мааси и ароматски ред (моноклорметан, трикларметан, етан, хлоретил и сл.)		"	21	Труење со алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони	"	"
16	Труење со алифатични јагленоводороди (нафта, бензин, вајт-спиритус, керозин и сл.)		"	22	Труење со јагленмоноксид	"	"
17	Синдром на акропатија во полимеризација на винилхлорид со акроостеолитиза или без неа	Чистење на автоклави во текот на полимеризација на винилхлорид	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика, рентгенолошки промени на терминалните фаланги од типот на остеолизис, а во конечна фаза рентгенолошки промени на коскена санација на дефект	23	Труење со цијан и со негови соединенија	"	"
18	Труење со сулфурјагленород	Работи во процесот на производството при чие вршење се доаѓа во допир со штетни материји	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појава на општо оштетување на организмот, односно	24	Труење со нитрозни гасови	"	"
				25	Труење со пестициди (средства што служат за уништување на штетници)	Работи при чие вршење се доаѓа во допир со тие средства	"
				26	Труење со естер на азотна киселина (нитроглицерин, динитроглицол и други деривати)		"
				27	Заболувања на забите предизвикани со минерални киселини	"	Оштетувања на предните заби во таков степен што да предизвикуваат потешки растројства во варењето и говорот
				28	Силикоза	Работи при чие вршење се развива прав што содржи слободен SiO ₂	Позитивна работна анамнеза, јасно изразен рентгенски наод и објективно докажани клиничко функционални пречки; или работна анамнеза, јасно изразен рентгенски наод без особени функ-

1	2	3	4
			ционални пречки кај кои, поради натамошна работа во исти услови, постои уште поголема загрозување на здравјето и работната способност
29 Силикотуберкулоза	Работи при чие вршење се развива прав што содржи слободен SiO	Јасно докажани силикози со активна туберкулоза	
30 Азбестоза	Работи при чие вршење се развива прав на азбест	Позитивна работна анамнеза, јасно изразен рентгенски наод и објективно докажани клиничко-функционални пречки; или позитивна работна анамнеза, јасно изразен рентгенски наод без особени пречки кај кои, поради натамошна работа во исти услови, постои уште поголема загрозеност на здравјето и работната способност	
31 Алуминоза	Работи при чие вршење се развива прав на алуминиум и на негови соединенија	„	
32 Талкоза	Работи при чие вршење се развива прав од талк	„	
33 Пневмокозија	Работи на откопување рудишта, превоз на руда и други работи под земја на рудници на камен јаглен	Несомнен рентгенографски наод и изразени функционални промени на белите дробови што упатуваат на пневмокозија, при проверени податоци за постоење на експозиција	
34 Пневмокозија предизвикана со тврд метал	Механичка обработка на тврд метал во процесот на производството на тој метал	Позитивна работна анамнеза, јасно изразен рентгенски наод и растроени функции на белите дробови	
35 Бисиноза	Работи во почетната фаза на процесот на производство на памук, коноп и лен (отворање на бали, чистење и чешлање, кршење, вееење, тресење, кардирање)	Позитивна работна анамнеза, со експозиција од најмалку 10 години; карактеристични симптоми на болеста; акутна редукција на форсиран експирационен волумен во секунда, поголема од 200 ml во текот на експозиција на прав; намалување на форсираниот експирационен волумен во секунда, под 70% од нормалната вредност (за соодветните години на животот и височината) надвор од експозицијата на прав или по примена на бронходилатори	
36 Бронхијална астма	Работи при чие вршење се развива прав со алергенски особини	Со тестови и со клинички преглед на заболелите докажана астма настаната поради дејствување на физички, биолошки или хемиски фактори што се карактеристични за технолошкиот процес	
37 Заболувања на длабоките бронхи и на белите дробови предизвикани со прав од Томасова згур	Работи при мелење, мешање и употреба на Томасова згура	Позитивна работна анамнеза, и клиничка слика на заболувањето во вид на тешка крупозна плеуропневмонија или бронхопневмонија	
38 Заболувања предизвикани со јонизирачки зрачења	Работи на отворени и затворени извори на јонизирачки зрачења, во рудници на уран и во други рудни	Позитивна работна анамнеза, дозиметриски и радиотоксиколошки податоци, клиничка слика, промени	

1	2	3	4
	ци со зголемена радиоактивност	во хематопоезата и хромозомите на лимфоцитите, очната лека и респираторниот систем, промени на кожата од посилен степен и промени на други органи	
39	Заболувања предизвикани со нејонизирачки зрачења (лазерски, микробранови, инфрацрвени и ултравиолетови зрачења)	Работи што се вршат во зона на лазерски зрачења, на радарски и други микробранови зрачења, инфрацрвени и ултравиолетови зрачења	Позитивна работна анамнеза, дозиметриски податоци, клиничка слика со промени во хематопоезата и хромозомите на лимфоцитите и со промени на кожата, очите, гонадите и другите органи
40	Малигни неоплазми 1) на кожата (вклучувајќи и почетни епителиоми) 2) на мочниот меур 3) на системот за дишење и синусите	Работи што се вршат во зона на јонизирачки зрачења и на радиоактивни материји; повеќегодишни работи односно работи во производството на произвола на камен јаглен, нафта, катран, смола, битумен, минерални масла и слични материји; повеќегодишни работи, односно работи со хромови соли и други канцерогени материји Работи при чие вршење во текот на повеќе години се доаѓа во допир со ароматични амини (анилин, бензидин и бетаанафтиламин) Работи при чие вршење работникот се излага на повеќегодишно дејствување на материји односно зрачења што предизвикуваат рак на	Позитивна работна анамнеза, клинички наод потврден со патохистолошки наод, а за работи во зони на јонизирачки зрачења — дозиметриски и радиотоксиколошки наоди Позитивна работна анамнеза, клинички наод потврден со патохистолошки наод, а за работи во зони на јонизирачки зрачења — дозиметриски и радиотоксиколошки наоди Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појави на општо оштетување на организмот или оштетување на по животот важни
			синусите и на системот за дишење (јонизирачко зрачење и радиоактивни материји, хром, никел, и други канцерогени агенси)
41	Заболувања предизвикани со зголемен или намален атмосферски притисок	Работи на кесонци, нуркачки и летачки перили или намален сонал	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика со појави на општо оштетување на организмот или оштетување на по животот важни органи односно организмот
42	Катаракта	Работи што се вршат во зона на јонизирачки зрачења, радарски и други микробранови зрачења и во зона на изложеност на инфрацрвени зраци, во текот на повеќе години	Позитивна работна анамнеза, дозиметриски податоци и офталмолошки наод
43	Глувост или наглувост од поголем степен	Подолга работа во услови на штетно дејство на бука чие ниво ги преминува границите пропишани со закон	Позитивна работна анамнеза, резултати на мерењето на бука*) резултати на претходниот преглед, клинички наод и аудиограм, што укажуваат на потешок степен на трауматско оштетување на слухот
44	Заболувања на мускулите, зглобовите, крвните садови и нервите	Работи со апарат на компримиран воздух и со други слични апарати што предизвикуваат потреси односно вибрации	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика, органско и функционално оштетување
45	Хронични бурзити на зглобовите поради постојан притисок или потрес	Сите работи при чие вршење поради постојан притисок се јавува хроничен бурзитис	Позитивна работна анамнеза, и клиничка слика за воспаление на локотната, рамената и препателарната бурза што предизвикуваат огра-

* Ако организациите на здружениот труд не располагаат со наоди на мерење, се смета дека работникот бил изложен на дејството на бука.

1	2	3	4	1	2	3	4
			ничување или потполна загуба на функцијата на соодветниот зглоб	49	Тропски болести	Работи на персоналот на долгата пловидба и на персоналот на служба во тропски области	Позитивна работна анамнеза, што ја докажува просторната и временската поврзаност со вршењето на работата, односно дејноста, клиничка слика за појавата на општо оштетување на организмот или на по животот важни органи и органски системи и позитивни лабораториски наоди
46	Парализа на нервите поради пренапрегнување и долготрајни притисливи нефизиолошки положби на телото	Работи што, поради присилна нефизиолошка положба на телото или притисок на надворешни предмети, предизвикуваат оштетување на моторната функција на нервите	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика и невролошки наод	47	Оштетувања на менискусот на коленото и на интервертебралниот дискус поради непрекинато оптоварување во нефизиолошка положба	Работи што се врзани за долготрајно клечење или постојаната ротација на натколеницата спрема потколеницата или обрратно; работи при чие вршење постои непрекинато оптоварување на 'рбетниот столб во нефизиолошка положба (микротрауми), или повремено поголемо оптоварување на 'рбетниот столб во нефизиолошка положба; или трајно поголем притисок на 'рбетниот столб, односно работи што бараат постојан хипертонус на паравертебралната мускулатура	Позитивна работна анамнеза, резултати на уредни клинички и рентгенолошки наоди пред стапување на работното место на кое се вршат такви работи; клинички и рентгенски проверки на дифузни промени на 'рбетниот столб и промени на менискусот
48	Заболувања на кожата од потежок степен и рецидиви што бараат промена на занимањето или работното место	Работи при чие вршење се доаѓа до подолг допир со алергогена материја	Позитивна работна анамнеза, позитивни кожни тестови и други јасни докази што го потврдуваат допирот со алергогена материја, како и клиничката слика на тешко заболување или на рецидивирачко заболување на кожата што бараат промена на занимањето или работното место	49	Заболувања од анкилостом доуденала и ангиулул интестиналис	Работи во рудници, на изградба на тунели и слични работи на длабинско копање	Позитивна работна анамнеза, клиничка слика (тешка анемија) и позитивни лабораториски наоди
				51	Заразни болести	Работи што ги вршат лекарите и другиот медицински персонал, ветеринарскиот персонал и другиот помошен персонал вработен во болници, лекувалници, амбуланци и други здравствени организации на здружениот труд во врска со негата на луѓе или животни заболени од заразни болести или во врска со работа на секцирање на трупови или со заразни материјали; работи што ги врши персоналот на научномедицински лаборатории при работа со заразни материјали или животни, и персоналот при работа на сузбивање и научно истражување на заразни болести	Позитивна работна анамнеза, што докажува просторна и временска поврзаност со вршење на определена работа односно дејност; клиничка слика со органско функционално оштетување на органи и органски системи важни по животот и професијата
				52	Заразни болести што се пренесуваат од животни на човекот (антракс, малеус, бруцелоза, ин-	Работи што бараат допир со заразни животни; ракување со отпадоци од заразни животни, натовар,	Позитивна работна анамнеза што ја докажува просторната и временската поврзаност со вршењето на

1	2	3	4
фективна жолтица и други заразни болести)	истовар транспорт стоки што се загадени од разени животињски отпадци, како и работи со заразени материјали	или транспорт на што се загадени од животински отпадци, како и работи со заразени материјали	определена работа односно дејност; клиничка слика со органско функционално оштетување на органи и органски системи важни по животот и професијата

Член 3

По истекот на рокот од 5 години од денот на влегувањето во сила на овој општествен договор учесниците на овој општествен договор ќе разгледаат дали треба да се измени, односно дополни Листата на професионалните болести од член 2 на овој општествен договор.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој општествен договор престанува да се применува Листата на професионалните болести во смисла на членот 46 од Законот за инвалидското осигурување, што е отпечатена кон тој закон како негов составен дел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/58).

Член 5

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

24 декември 1974 година

Белград

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина, директор на Заедницата,
Никола Ковачевиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, член на Претседателството на Советот,
Бојан Селиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Ангел Теов, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Панче Миркуловски, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија,
Јоже Глобачник, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија,
Долфка Боптјанчич, с. р.

За Републичката заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците — Белград, член на Собранието на Заедницата,
Радован Пеовиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, потпретс дател на Советот,
Радисав Манчиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска,
Иван Кошиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, секретар на Советот,
Милан Пушкариќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Црна Гора,
Душан Маровиќ, с. р.

За Конференцијата на Сојузот на синдикатите на Црна Гора, член на Конференцијата,
Горѓие Пајовиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Војводина,
Миле Шупут, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина,
Баса Милоевиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Косово, претседател на Собранието на Заедницата,
Мусли Драгај, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово,
Сефедин Бинџија, с. р.

За Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, началник на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, генерал-мајор **Бајо Ѓурановиќ, с. р.**

633.

Врз основа на чл. 6 и 24 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72) и член 24 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија, Републичката заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците — Белград, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Црна Гора, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Војводина, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Косово, Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и Конференцијата на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија, Советот на Сојузот на синдикатите на Србија, Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, Конференци-

јата на Сојузот на синдикатите на СР Црна Гора, Советот на Сојузот на синдикатите на САП Војводи-на и Конференцијата на Сојузот на синдикатите на САП Косово, што ги застапуваат овластените претставници, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат телесните оштетувања што се основ за здобивање со правото на паричен надомест за телесно оштетување во смисла на член 24 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и член 24 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Телесните оштетувања што се основ за здобивање со правото на паричен надомест во смисла на член 1 од овој општествен договор со процентите на тие оштетувања се утврдени во Листата на телесните оштетувања која гласи:

ЛИСТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА

I. ГЛАВА, УСНА ШУПЛИНА И ВРАТ

А. Череп и лице

- | | |
|--|------------|
| 1. Скалпирање (загуба на поголем дел или потполн недостаток на косматиот дел на поглавината) — | 30 до 40 % |
| 2. Дефект на черепот по траума над 3 cm во потесен промер без евидентни жаришни симптоми — | 30 % |
| 3. Нагреност на лицето, според степенот — | 30 до 50 % |
| Се изземаат полесни намалувања на естетскиот изглед на лицето | |
| 4. Потполна загуба на една ушна цколка — | 30 % |
| 5. Загуба на поголем дел или потполна загуба на обете ушни школки — | 30 до 40 % |
| 6. Загуба на носот: | |
| а) загуба на меки делови со 'рскавица — | 30 % |
| б) загуба на меки делови, со деформитет или недостаток на коскени делови — | 40 % |

Б. Усна шуплина и врат

- | | |
|---|------------|
| 7. Невозможност да се отвори устата (растојание помеѓу горните и долните заби до 1,5 cm, поради што е потребна употреба на течна храна) — | 40 % |
| 8. Растројувања на вилица, на јазикот или непцата (дефекти, загуби или функционални пречки): | |
| а) со растроен говор — | 30 до 40 % |
| б) со загуба на говорот — | 70 % |
| в) со отежната исхрана — | 40 до 50 % |
| г) со отежната исхрана и со растроен говор — | 50 до 60 % |
| д) со отежната исхрана и со загуба на говорот — | 80 % |
| 9. Трајно носење на канила по трахеотомија — | 60 % |

- | | |
|---------------------|------|
| 10. Ларингектомија: | |
| а) делумна — | 60 % |
| б) тотална — | 80 % |

II. КРАНИЈАЛНИ НЕРВИ, СЕТИЛО ЗА ВИД И СЕТИЛО ЗА СЛУХ

А. Кранијални нерви

- | | |
|---|------|
| 1. Фатеност — птоза на едниот очен капак (ако зеницата е потполно покриена, а по хируршки пат состојбата не може да се поправи) | 30 % |
| 2. Фатеност — птоза на обата очни капаци: | |
| а) ако поголем дел од зеницата е покриен — | 30 % |
| б) ако зениците се потполно покриени — | 50 % |
| 3. Фатеност на булбомоторот (подрачје на инервација на окуломоториусот, трохлеарисот и абдуценсот — со диплопии што се објективно докажани): | |
| а) еднострана — | 30 % |
| б) обострана — | 40 % |
| 4. Потполна фатеност на едниот фаџијалис, без можност за затворање на окоето — | 30 % |
| 5. Обострана фатеност на фаџијалисот: | |
| а) делумна — | 30 % |
| б) потполна — | 50 % |
| 6. Трајна невралгија на тригеминусот (ако клинички е докажана и ако се исцрпени сите терапевтски средства вклучувајќи и блокади и евентуално хируршки интервенции): | |
| а) еднострана — | 30 % |
| б) обострана — | 50 % |
| 7. Изолирана фатеност на тригеминусот: | |
| а) делумна (при кератитис невропаралитика) — | 30 % |
| б) потполна — | 40 % |
| 8. Потполна фатеност на акцесоријусот — | 30 % |

Комбинираните фатености и лезиите V, VII, IX, X и XII на кранијалниот нерв опфатени со заедничкиот назив „булбарна парализа“ се оценуваат како лезии на мозочниот столб и псевдо булбарна парализа според точка 9 од Глава III на оваа листа.

Б. Сетило за вид

- | | |
|---|------------|
| 9. Загуба на двете очи, потполна загуба на видот на двете очи или мошне големо намалување на видот (острина на видот на подобро око помала од 0,05) — | 100 % |
| 10. Големо намалување на видот на двете очи, ако остријата на видот на подобро око е 0,4 или помала, според вкупното намалување на видот — | 30 до 90 % |

11. Загуба на едно око или потполна загуба на видот на едно око при намалување на остријата на видот на другото око (ако остријата на видот на другото око е 0,5 или помала) — — — — — 50 до 90 %

Процентот на телесното оштетување од точ. 10 и 11 од оваа глава се определува според табелата од точка 14 на оваа глава.

12. Загуба на едно око или на видот на едно око, ако остријата на видот на другото око е поголема од 0,5 30 %

Како практична загуба на видот на едно око, се подразбира и остријата на видот под 0,05.

13. Изолирани хемианопсии од траен карактер (освен квадрантни, биназални и горни хоризонтални хемианопсии): — — — — —
 а) битемпорални хемианопсии — 30 %
 б) хомонимни хемианопсии — 50 %
 в) долни хоризонтални хемианопсии — 60 %

14. Концентрично стеснување на видното поле на двете очи од органиски карактер:
 а) под 30° 50 %
 б) под 20° 60 %
 в) под 10° 90 %

Како острина на видот, во смисла на оваа глава, се подразбира остријата на видот што се добива по пат на корекција со стакла.

Определување на височината на телесното оштетување при намалување на видот во смисла на точ. 10 и 11 од оваа глава се врши според следната табела:

ПОСЛАВО ОКО								
П	Острина на видот	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,00
О	т.о. во проценти							
Д	0,8—1,0	∅	∅	∅	∅	∅	∅	30%
О	0,6—0,7	∅	∅	∅	∅	∅	∅	30%
Б	0,5	∅	∅	∅	∅	∅	∅	50%
Р	0,4	∅	30%	30%	40%	40%	40%	50%
О	0,3		30%	40%	40%	50%	50%	60%
	0,2			50%	60%	70%	70%	80%
О	0,1				80%	80%	80%	90%
К	0,05					90%	90%	90%
О	0,00							100%

Ако остријата на видот е изразена со две децимали, втората децимала се занемарува, освен за остријата на видот од 0,05 или 0,00. Остријата на видот помала од 0,1, а поголема од 0,05, се оценува како острина на видот од 0,05.

В. Сетило за слух и вестибуларни синдроми

15. Потполна загуба на слухот на двете уши — — — — — 70 %
 16. Обострано тешко оштетување на слухот (над 90% според Fowler) 60 %

17. Обострана тешка наглувост:
 а) вкупна загуба на слухот над 70, а до 90% според Fowler — — — — — 40 %
 б) вкупна загуба на слухот 60 до 70% според Fowler — — — — — 30 %
 18. Изолиран некомпензиран вестибуларен синдром од траен карактер — — — — — 30 %

Се изземаат вестибуларните синдроми што се здружени со растројувањата на централниот нервен систем поради повреди или заболувања на мозокот и мозочното стебло, па таквите случаи се оценуваат во смисла на точка 9 од главата III на оваа листа

III. МОЗОК, МОЗОЧНО СТЕБЛО И 'РВЕТЕН МОЗОК

1. Делумна моторна фатеност на една рака или нога — — — — — 30 до 60 %
 2. Потполна моторна фатеност на една рака или нога — — — — — 80 %
 3. Делумна моторна фатеност на една страна на телото — — — — — 40 до 80 %
 Не се земаат предвид дискретни пирамидни дефицити
 4. Потполна моторна фатеност на една страна на телото, парализи, триплегии и квадриплегии 100 %
 5. Моторни, сензорични или комбинирани афазии, делумни или потполни, според степенот:
 а) без растројување на читањето и пишувањето — — — — — 30 до 70 %
 б) со растројување на читањето и пишувањето — — — — — 50 до 90 %
 6. Екстрапирамидни синдроми (со јасни клинички знаци):
 а) еднострани според степенот — 30 до 60 %
 б) обострани според степенот — 50 до 100 %
 7. Трауматски епилепсии (клинички или електроенцефалографски докажани, зависно од обликот, честеноста на кризите и психичките промени):
 а) без груби психички растројувања, според тежината — — — — — 30 до 50 %
 б) со потешки психички растројувања, според тежината — — — — — 60 до 90 %
 8. Органиски трајни растројувања по краниocereбрални повреди (според тежината на невролошките и психичките испади) — — — — — 30 до 100 %
 9. Последици на заболување или повреда на централниот нервен систем (мозокот, мозочното стебло и 'рбетниот мозок) што не се наведени во ниедна точка од оваа глава, според тежината на невролошките растројувања — — — — — 30 до 100 %

Одедбите на точ. 1 до 6 на оваа глава се применуваат на заболувања и повреди.

Одредбите на точ. 7 и 8 од оваа глава се применуваат на последици од повреди.

Одредбите на точ. 8 и 9 од оваа глава се однесуваат и на булбарните и псевдобулбарните парализи

зи, дифузните и другите лезии и растројувања на централниот нервен систем, како и на сите други растројувања на тој систем што не се наведени во одредбите на точ. 1 до 7 од оваа глава.

Одредбата на точка 9 од оваа глава се однесува и на последиците на заболувања или последици на повреди на 'рбетниот мозок, што не се опфатени со одредбата на точ. 1 до 8 од оваа глава. При определувањето на процентот на телесното оштетување за тие случаи, се земаат предвид и функцијата на сфинктерот.

Процентот на телесното оштетување, во смисла на точ. 8 и 9 од оваа глава, со оглед на големиот распон, се определува по пат на аналогича според степенот на оштетувањето на функциите од точ. 1 до 7 на оваа глава.

IV. СПИНАЛНИ НЕРВИ И НЕВРО-МУСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

A. Спинални нерви

1. Оштетувања на плексусот брахијалис:
 - а) потполна фатеност на брахијалниот плексус — — — — — 80 %
 - б) делумна фатеност на брахијалниот плексус — — — — — 40 до 60 %
 - в) фатеност на радијалисот или медијанусот — — — — — 30 до 40 %

Потполна фатеност на радијалисот или медијанусот се оценува со 40%, а делумна — со 30%

 - г) потполна фатеност на улнариот — — — — — 30 %

Ако кај состојбите од точка 1 под б) и в) од оваа глава се утврдат и позначителни трофични промени или каузалгии (при оштетување на медијанусот), утврдениот процент може да се зголеми за 10%.
2. Оштетувања на лумбосакралниот плексус:
 - а) фатеност на феморалисот — — — — — 40 %
 - б) потполна фатеност на горниот и долниот глутеален нерв — — — — — 30 %
 - в) фатеност на ишијадикусот — — — — — 50 %
 - г) фатеност на тибидијалисот или перонеусот — — — — — 30 %

Делумните фатености на нервите феморалисот и ишијадикусот се оценуваат во соодветен понизок процент.

B. Мускулни и невромускулни заболувања

3. Мускулни дистрофии, спинални мускулни атрофии, полимиозити и дерматомиозити, како и други претежно мускулни заболувања, зависно од степенот на намалувањето или загубата на функцијата 30 до 100 %

За да се определи процентот на телесното оштетување за мускулните заболувања, е неопходно да постои комплетна медицинска документација (клиничко, електрофизиолошко испитување, наод за тестирање на мускулите, а евентуално и ензимско испитување и биопсија). Се смета дека постои телесно оштетување за таа група заболувања само ако силата на мускулите, односно силата на група на мускули е 2 или помала според општо усвоената скала.

Процентот на телесното оштетување за мускулно заболување, со оглед на големиот распон, се определува според аналогича со оштетувањето на функциите на нервиот систем и зглобовите.

V. БЕЛИ ДРОБОВИ И СРЦЕ

A. Бели дробови

1. Трајно намалување на функцијата на белите дробови како последица на повреда или болест, при оштетување на респираторната функција од потежок степен:
 - а) без знаци на оптоварување на десното срце — — — — — 50 до 60 %
 - б) со знаци на оптоварување на десното срце — — — — — 70 до 100 %
2. Загуба на едно белодробно крило:
 - а) без промени на спротивниот хемиторакс и без знаци на оптоварување на десното срце — — — — — 60 %
 - б) со промени на спротивниот хемиторакс или со оштетување на респираторната функција од потежок степен и со изразени знаци на оптоварување на десното срце — — — — — 70 до 100 %
3. Загуба на една белодробна резанка (состојби по лобектомии), со оштетување на респираторната функција од среден степен — — — — — 30 до 40 %
4. Професионални пневмокониози и професионални бронхијални астми:
 - а) со трајно оштетување на респираторната функција од среден степен — — — — — 40 до 60 %
 - б) со трајно оштетување на респираторната функција од потежок степен и со изразени знаци на трајно оптоварување на десното срце — — — — — 70 до 100 %

Како оштетување на респираторната функција од лесен степен се подразбира намалување на респираторната функција до 40%; како оштетување на респираторната функција од среден степен — намалување од 40 до 60%; а како оштетување на респираторната функција од потежок степен — намалување над 60% од нормата.

Процентите на намалувањето на респираторната функција се пресметуваат во однос на соодветната теориска вредност.

При определувањето на степенот на намалувањето на респираторната функција задолжително се користат параметри на „мала спирографија“ (VC MEVs; 100 x MEVs

—) според таблицата на Ев-

VC
ропската заедница за јаглен и челик, RV (резидуален волумен) и гасната анализа во артериската крв во состојба на мирување или пред и во текот на оптоварување со работа.

Во недоволно јасни случаи се препорачуваат и параметри добиени со метода на телесна плетизмографија, капнографија, computer-анализа, дифузен капацитет на белите дробови и др. Како доказ за трајното оптоварување на десното срце неопходни се клинички, електрокардиографски и рентгенски параметри.

Б. Срце

5. Потешки состојби по прележан инфаркт миокарда, според степенот на оштетувањето на срцевата функција — — — — 50 до 100 %

Наведениот распон во проценти се применува ако по прележан инфаркт постои хронична коронарна инсуфициенција, или анеуризма на срцето или органско растројување на ритмот или спроведувањето, што мора да се докаже со електрокардиографски, рентгенски и други методи.

6. Оштетување на срцето поради траума или извршена операција, според степенот на оштетувањето на срцевата функција што мора да се докаже со електрокардиографски, рентгенски и други методи — — — — 50 до 100 %

7. Срцеви мани, според степенот на оштетувањето на срцевата функција, што мора да се докаже со електрокардиографски, рентгенски и други методи — — — — 50 до 90 %

- б) загуба на палецот, показалецот и еден прст на шака — — — — 50 %
- в) загуба на палецот со метакарпалната коска — — — — 40 %
- г) загуба на палецот и показалецот на шака — — — — 40 %
- д) загуба на палецот и два прста на шака, освен показалецот — — — — 40 %
- ф) загуба на показалецот и два прста на шака, освен палецот — — — — 40 %
- е) загуба на палецот на шака — — — — 30 %
- ж) загуба на палецот и еден прст на шака, освен показалецот — — — — 30 %
- з) загуба на показалецот и еден прст на шака, освен палецот — — — — 30 %
- с) загуба на средниот, домалиот и малиот прст на шака — — — — 30 %

6. Загуба на фаланги:
- а) загуба на една фаланга на палецот и по две фаланги на другите четири прсти на шака — — — — 40 %
 - б) загуба на една фаланга на палецот и по две фаланги на показалецот и две фаланги на уште два прста на шака — — — — 40 %
 - в) загуба на една фаланга на палецот и по две фаланги на средниот, домалиот и малиот прст на шака — — — — 30 %
 - г) загуба по две фаланги на четири прсти на шака, освен на палецот — — — — 30 %
7. Загуба на девет фаланги на прстите на една или на обете шаки — — — — 30 %

За секоја натамошна загуба на три фаланги на прстите на рацете се додава 10%.

VI. ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

А. Загуби

1. Потполна загуба на рака во рамното, или загуба на рака во ниво на надлактицата со чкунка покуса од 14 cm мерено од акромионот или со непогодна чкунка за протеза, или загуба на рака во ниво на надлактицата или лактот со вкочанетост или со контрактура на рамениот зглоб во неповолна положба — — — — 80 %

2. Загуба на рака во ниво на надлактицата или лактот со добра чкунка и функционално исправен рамен зглоб, или загуба на рака во ниво на подлактицата со чкунка покуса од 10 cm (мерено од олекранонот) или со непогодна чкунка за протеза, или загуба на рака во ниво на подлактицата со вкочанетост или контрактура на рамениот или лакотниот зглоб во неповолна положба — — — — 70 %

3. Загуба на рака во ниво на подлактицата со добра чкунка и функционално исправен рамен и лакотен зглоб — — — — 60 %

4. Загуба на шака, или на сите прсти од шака — — — — 60 %

5. Загуба на прстите од шака:
а) загуба на четири прста на шака, освен палецот — — — — 50 %

Одредбата на точка 7 од оваа глава се применува само на случаите на загуба на фаланги или прсти на шака, што не се опфатени со точ. 4, 5 и 6 од оваа глава.

Фаланга на прст се смета како загубена, ако чкунката на фалангата е покуса од половина.

Прст се смета како загубен, ако чкунката на проксималната фаланга е покуса од половина.

Б. Функционални растројувања

8. Растројувања на рамениот зглоб:
а) вкочанетост на рамениот зглоб во поволна положба — — — — 30 %

Поволна положба на рамениот зглоб се смета во абдукција од 70 до 80 степени со антефлексција до 20 степени.

б) вкочанетост на рамениот зглоб во неповолна положба — — — — 40 %

Неповолна положба е абдукција над 80 степени, абдукција или ретрофлексција.

в) контрактура на рамениот зглоб со сочувана абдукција под хоризонталата — — — — 30 %

- г) нерепонирано исколчување во рамениот зглоб со ограничување на функцијата — — — — — 40 %
 - д) хабитуално исколчување на рамениот зглоб што често се повторува и кое предизвикало трајно намалување на функцијата според степенот на намалувањето на функцијата на зглобот — — — — — 30 до 40 %
 - ф) лабав рамен зглоб — — — — — 40 %
 - е) лабав рамен зглоб во врска со лезија на мускулот на рамениот појас — — — — — 50 %
9. Псевдоартроза на хумерусот — — — — — 50 %

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарати.

10. Растројувања на лакотниот зглоб:
- а) вкочанетост на лакотниот зглоб во поволна положба — — — — — 30 %
 - б) вкочанетост на лакотниот зглоб во неповолна положба — — — — — 40 %
 - в) контрактура на лакотниот зглоб со движења можни само во неповолна положба — — — — — 30 %
 - г) разлабавен лакотен зглоб со потребен апарат — — — — — 40 %

Поволна положба на лакотниот зглоб постои кога лакотот се наоѓа под агол од 90 до 120 степени, а подлактицата се наоѓа во средна положба на пронација и супинација. Неповолна положба на лакотниот зглоб постои кога лакотот е во испружена положба или под агол поголем од 120 степени или помал од 90 степени, а подлактицата во пронација или супинација.

11. Псевдоартроза на подлактицата:
- а) ако се опфатени обете коски — — — — — 40 %
 - б) ако е зафатен само радиусот — — — — — 30 %

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарат.

12. Вкочанетост на подлактицата:
- а) во пронациона положба — — — — — 30 %
 - б) во супинациона положба — — — — — 40 %

Вкочанетост на подлактицата постои кога неможноста за изведување на супинација и пронација е зависна од положбата. Средна положба се смета за поповолна и е помала од 30%.

13. Вкочанетост на рачен зглоб:
- а) во неповолна положба на во-ларната флексија — — — — — 40 %
 - б) во неповолна положба на дорзалната флексија или на улнарната или радијалната девијација — — — — — 30 %
 - в) во поволна положба на обата зглоба — — — — — 30 %

Како неповолна положба на рачен зглоб се смета дорзалната флексија над 30 степени или во-ларната флексија над 20 степени или девијација радијална над 20 степени или улнарна над 30 степени.

14. Вкочанетост на сите метакарпофалангеални и интерфалангеални зглобови од вториот до петтиот прст:
- а) во поволна положба на една шака — — — — — 30 %
 - б) во неповолна положба на една шака — — — — — 40 %
 - в) во неповолна положба на двете шаки — — — — — 70 %

Поволна положба на шака постои ако со палецот може да се допре јаболчето на вкочанетите прсти.

15. Потешки контрактури на четири прсти или на пет прсти, евентуално комплицирани со анкилоза на одделни зглобови, според тежината, односно сочуваноста на глобалната функција на шаката:
- а) на една шака — — — — — 30 до 40 %
 - б) на двете шаки — — — — — 50 до 70 %

Како потешки контрактури на прстите се сметаат контрактурите што оневозможуваат фаќање на предмети со прстите.

16. Потполна неупотребливост на цела рака — — — — — 80 %

Одредбата на точка 16 од оваа глава се применува само во случаите што не се опфатени со точ. 1 до 15 од оваа глава.

Како вкочанетост на зглоб се смета потполна вкочанетост, или ако движењата се можни само до 15 степени вкупно.

Ако при телесните оштетувања на горните екстремитети од точ.8 до 16 од оваа глава постојат истовремено и позначителни трофични промени или постојани отоци, или фистули, или гризлици, или болни неуриниomi, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Како недостаток на прст се смета потешка контрактура или анкилоза на прст, ако истовремено постои и недостаток на некој прст на истата рака.

Ако на една рака постојат повеќе телесни оштетувања во смисла на оваа глава, вкупниот процент не може да биде поголем од процентот што се применува за ампутација.

VII. ДОЛНИ ЕКСРЕМИТЕТИ

А. Загуби

1. Загуба на нога во колкот, или загуба на нога во нивото на натколеницата, со чкунка покуса од 12 cm мерено од големиот трохантер, или загуба на нога во нивото на натколеницата, со вкочанетост или со контрактура на зглобот на колкот во неповолна положба, или загуба на нога во нивото на натколеницата, со непогодна чкунка за протеза — — — — — 80 %

2. Загуба на нога во нивото на потколеницата, со функционално исправна чкунка и зглоб на колкот, или загуба на нога во коленото со непогодна чкунка за протеза или со функционално исправен зглоб на колкот — — — — — 70 %
3. Загуба на нога во коленото, со функционално исправна чкунка и зглоб на колкот, или загуба на нога во нивото на потколеницата, со вкочанетост или со контрактура на зглобот на коленото или на колкот во неповолна положба, или загуба на нога во нивото на потколеницата, со непогодна чкунка или со чкунка покуса од 8 cm — — — — — 60 %
4. Загуба на обете потколеници, со непогодни чкунки за протези — 100 %
5. Загуба на нога во нивото на потколеницата, со функционално исправна чкунка, зглобови на коленото и колкот — — — — — 50 %
6. Загуба на нога во нивото на стапалото:
- а) загуба на нога во нивото на стапалото (Pirogoff или Chopart или Sime), со непогодна чкунка — — — — — 50 %
- б) загуба на нога во нивото на стапалото (Pirogoff или Sime или Chopart), со функционално исправна чкунка — — — — — 40 %
- в) загуба на нога во нивото на стапалото (exarticulatio tarso-metatarsalis sec. Lisfranc), со непогодна чкунка — — — — — 40 %
- г) загуба на нога во нивото на стапалото (Lisfranc), со функционално исправна чкунка — — — — — 30 %
- Б. Функционални растројувања**
7. Растројувања во колкот:
- а) вкочанетост на зглобот на колкот во поволна положба — — — — — 40 %
- Поволна положба на колкот е во флексија од 170 до 160 степени, абдукција или адукција до 10 степени и во неутрална положба на ротација.
- б) вкочанетост на зглобот на колкот во неповолна положба — — — — — 50 до 70 %
- Поголем процент во рамките на наведениот распон ќе се применува ако вкочанетоста на зглобот на колкот е во поизразен агол кој повеќе ја попречува функцијата на ногата
- в) ограничена подвижност на зглобот на колкот — — — — — 30 до 50 %
- Процентот во рамките на наведениот распон се применува на потешки контрактури од разни етиологии, како и на состојби по артропластика.
8. Псевдоартроза фемура:
- а) врат фемура — — — — — 60 %
- б) фемура — — — — — 50 %
9. Растројувања на зглобот на коленото:
- а) вкочанетост на зглобот на коленото во поволна положба — — — — — 30 %
- Поволна положба на зглобот на коленото е под агол од 175 до 150 степени
- б) вкочанетост на зглобот на коленото во неповолна положба — — — — — 40 до 60 %
- Процентот 40 се применува на вкочанетост на зглобот на коленото во испружена положба или под агол од 150 до 120 степени, процентот 50 на вкочанетост на коленото под агол од 120 до 90 степени, а процентот 60 на вкочанетост на коленото под агол помал од 90 степени
- в) ограничена подвижност на зглобот на коленото од поголем степен, според анатомското и функционалното оштетување (контрактури од разна етиологија) — — — — — 30 %
- г) силно разлабавен зглоб на коленото, со неопходно носење на апарат — — — — — 40 %
10. Псевдоартроза на потколеницата (тибии или обете коски) — — — — — 50 %
11. Лошо зараснат прелом на потколеницата, со деформација на стапалото, со атрофија на мускулите или со оток — — — — — 30 до 40 %
12. Скрутување на нога (апсолутно):
- а) од 4 до 7 cm — — — — — 30 %
- б) над 7 cm — — — — — 40 %
- в) над 12 cm — — — — — 60 %
- Мерењето на апсолутното скрутување на ногата се врши од спиналата iliakeventralis односно од големиот трохантер (ако постојат промени на карлицата) до долниот раб на внатрешниот малеол
13. Вкочанетост на стапалото:
- а) во поволна положба — — — — — 30 %
- б) во неповолна положба — — — — — 40 %
14. Деформација на стапалото или последица од прелом на малеолот, петната коска, тарзалните или метатарзалните коски — — — — — 30 до 40 %
15. Хроничен остеомиелитис на нога, со фистула или функционални пречки — — — — — 30 до 40 %
16. Потполна неупотребливост на нога
- Одредбата на оваа точка се применува ако утврденото растројување на функцијата на ногата не е предвидена во некоја друга точка од оваа листа.
17. Растројувања на циркулацијата во ногата, со појави што се последици на тие растројувања — — — — — 30 до 40 %
- Одредбата на оваа точка се применува на болестите на крвните садови и на растројувањата на циркулацијата од траен карактер што позначително ја отежнуваат функцијата на подолго стоење и одење (ендартеритис облитеранс, тромбофлебитис со оток или улцери, компресивни појави кај анеуризма, елефантијаза, Sudeckov синдром како трајна последица, како и состојби по обемни изгореници).

Ако при функционалните растројувања на телесните оштетувања на долните екстремитети постојат истовремено и позначителни трофични промени, или постојани отоци или фистули, или гризлици, или болни неуриниomi, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Ако на една нога постојат повеќе телесни оштетувања во смисла на оваа листа, вкупниот процент не може да биде поголем од процентот што се применува за ампутација.

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на посење на апарат.

Како вкочанетост на зглоб се смета потполна вкочанетост или ако движењата на зглобовите се можни до 15 степени вкупно.

VIII. РАСТРОЈУВАЊА НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ФУНКЦИЈАТА НА 'РБЕТНИОТ СТОЛБ

1. Цервикален синдром:

- а) потполна загуба на функцијата на еден сегмент — — — 30 %

При потполна загуба на функцијата на секој нареден динамичен вертебрален сегмент, на цервикалниот дел на 'рбетниот столб, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Еден вертебрален динамичен сегмент се состои од два соседни прешлена и од целокупното меко ткиво што ги поврзува (интервертебралниот диск и сите лигаменти). Како потполна загуба на функцијата на еден сегмент се подразбира завршната фаза во текот на дегенеративниот процес на одделен динамичен сегмент.

Докажувањето на загубата на функцијата на еден динамичен сегмент се врши со клинички преглед и задолжително со стандардните и функционалните радиографии. Со стандардните радиографии се утврдува силно стеснување на интеркорпоралните простори, остеохондрозата на покривните површини на корпусот на кореспондентните прешлени, вертебралната (евентуално и дорзалната) остеофитоза и придружната спондилартроза. Со функционалните радиографии (во максимална инклинација и реинклинација) се докажува потполна неподвижност во еден сегмент во смисла на завршната фаза.

- б) Цервикобрахијален синдром со изразена слика на дискартроза и со лезија на сензитивните нерви или со васкуларни растројувања — — — — — 30 до 40 %

Со соодветно испитување се докажува развиената слика на дегенеративните промени во сегментот, како и лезијата на мерните или васкуларните структури, на процентот на телесното оштетување се определува според степенот на утврдените растројувања.

2. Торакален синдром (фиксирана тотална торакална кифоза) — — — — — 40 %

Како фиксирана тотална торакална кифоза се подразбира потполна загуба на функцијата со аркуарна кифоза на деформираните торакален 'рбет (главно кај анкилозираниот спондилитис — *tuberculous Böhlerov* и потезки облици на *Scheuermannova* болест и сл.).

3. Лумбален синдром:

- а) ретропозиција во еден сегмент 30 %

Ретропозицијата во еден сегмент ја означува конечната состојба на преваленцијата на дорзалните сили во рамките на еден динамичен вертебрален сегмент над вертебралниот, поради што произвлегува поместување на горниот прешлен од тој сегмент над долниот спрема назад и долу.

За докажување на овој синдром се потребни следните параметри: клинички преглед; стандардна рентенографија со идентификација на дорзалното поместување; функционална рентенографија со која се идентифицира конечното дорзално поместување на горниот прешлен над долниот.

- б) потполна загуба на функцијата на еден сегмент на лумбалната регија (завршна фаза) 40 %

Ретропозицијата или потполната загуба на функцијата (завршна фаза) на сегментот над сегментот со потполна загубена функција (завршна фаза) го зголемува телесното оштетување за 10%.

IX. ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ

- Посилно стеснување на хранопроводот, според степенот — — — 40 до 50 %
- Состојба по пластична операција на хранопроводот како последица на повреда или заболување — — — 50 %
- Некомпензирани состојби по пластична операција на хранопроводот (според функционалните пречки и степенот на потхранетоста над 20% од стандардната телесна тежина, според Duncan-таблиците) 60 до 80 %
- Трајна гастростомија поради повреда или заболување:
 - без растројувања на општата состојба — — — — — 50 %
 - со растројувања на општата состојба, лоша функција на желудниот и потхранетост над 20% од стандардната телесна тежина според Duncan-таблиците — — — — — 60 до 80 %
- Некомпензирана состојба по ресекција на желудникот зависно од функционалните пречки, растројувањето на општата телесна состојба и потхранетоста над 20% од стандардната телесна тежина според Duncan-таблиците — — — 60 до 80 %

- 6. Некомпензирана состојба по обемни цревни ресекции, со значителни реперкусии на општата телесна состојба и потхранетост над 20% од стандардната телесна тежина според Duncan-таблиците — 60 %
- 7. Постјан анус претериатуралис — 60 %
- 8. Трајни анални и перианални фистули, што по хируршки пат не можат да се отстранат — — — 40 %
- 9. Загуба на аналниот сфинктер:
 - а) без пролапс на цревата — — 50 %
 - б) со пролапс на цревата — — 60 %
- 10. Тешко оштетување на црниот дроб поради болест или повреда во декомпензирана состојба што е проверено со наоди на трајни патолошки промени во клиничка, лабораториска и функционална смисла — — — — — 50 до 80 %

Х. УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

А. Мочни органи

- 1. Загуба на еден бубрег по приспособување, со нормална функција на другиот бубрег — — — — — 30 %
- 2. Функционално оштетување на преостанатиот бубрег:
 - а) од полесен степен — — — 40 до 60 %
 - б) од потежок степен — — — 70 до 100 %

Процентот на телесното оштетување се определува според наодот на креатинин клиренс, и тоа ако вредноста е кк:

50 ccm	— — — — —	40 %
40 "	— — — — —	50 %
30 "	— — — — —	60 %
20 "	— — — — —	70 %
15 "	— — — — —	80 %
10 "	— — — — —	90 %
под 10 ccm	— — — — —	100 %

- 3. Функционално оштетување на обата бубрега, од потежок степен 60 до 100 %

Процентот на телесното оштетување се определува според вредноста на наодот на креатинин клиренс, и тоа ако вредноста е кк:

30 ccm	— — — — —	60 %
20 "	— — — — —	70 %
15 "	— — — — —	80 %
10 "	— — — — —	90 %
под 10 ccm	— — — — —	100 %

- 4. Потполна и постојана иконтиненција на уринот, или трајна цистостомија — — — — — 70 %
- 5. Трајно скврчнување на мочниот меур со капацитетот до 50 ccm — 50 %
- 6. Трајно стеснување на уретрата, со отежнато мокрење (поради промена исклучиво на уретрата) 30 до 50 %
- 7. Трајни и иноперабилни мочни фистули со постојано течење — — 70 %

Б. Генитални органи

- 8. Загуба на поголем дел или на целиот пенис — — — — — 50 %
- 9. Загуба на обата тестиса:
 - а) кај машките над 50 години возраст — — — — — 30 %
 - б) кај машките до 50 години возраст — — — — — 50 %

Како загуба на обата тестиса се смета отстранување на обата тестиса (по хируршки или друг пат) или потполно уништување на функцијата на обата тестиса со зрачење
- 10. Загуба на обата јајника:
 - а) кај жени над 45 години возраст 30 %
 - б) кај жени до 45 години возраст 50 %

Како загуба на обата јајника се смета хируршко отстранување на обата јајника или загуба на функцијата на обата јајника со зрачење.
- 11. Загуба на обата јајника и материцата:
 - а) кај жени над 45 години возраст 40 %
 - б) кај жени до 45 години возраст 60 %

Како загуба на обата јајника и материцата се смета хируршко отстранување на обата јајника и материцата, или хируршко отстранување на материцата при потполна загуба на функцијата на јајниците со зрачење.

XI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ, АКО ПОСТОЈАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА

1. Ако постојат две или повеќе телесни оштетувања предвидени во оваа листа, вкупниот процент на телесните оштетувања се определува со зголемување на најголемиот процент на поединечното телесно оштетување, и тоа:

- 1) по 20% за секое натамошно телесно оштетување кое изнесува 50 или повеќе проценти;
 - 2) по 10% за секое натамошно телесно оштетување кое изнесува 40 или 30 проценти.
2. Процентот на телесните оштетувања на парните органи од глава I до X од оваа листа, може да се зголеми за 10% ако за одделни оштетувања на тие органи со оваа листа не е предвиден посебен процент.
3. Вкупниот процент на телесното оштетување определен според точ. 1 и 2 на оваа глава, не може да премине 100%.

Член 3

По истекот на рокот од 3 години од денот на влегувањето во сила на овој општествен договор учесниците на овој општествен договор ќе разгледаат дали треба да се измени, односно дополни Листата на телесните оштетувања од член 2 на овој општествен договор.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој општествен договор престанува да се применува Листата на телесните оштетувања во смисла на чл. 27 и 28 од Законот за инвалидското осигурување, што е отпечатена кон овој закон како негов составен дел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/53, 44/61 и 22/62).

Член 5

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

24 декември 1974 година

Белград

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина директор на Заедницата,
Никола Ковачевиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина член на Претседателството на Советот,
Бојан Селиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Ангел Теов, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Панче Миркуловски, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија,
Јоже Глобачник, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија,
Долфка Боштјанчич, с. р.

За Републиката заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците — Белград, член на Собранието на Заедницата,
Радован Пејовиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија потпретседател на Советот,
Радисав Манчиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска,
Иван Кошиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, секретар на Советот,
Милан Пушкариќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Црна Гора,
Душан Маровиќ, с. р.

За Конференцијата на Сојузот на синдикатите на Црна Гора,
Горѓие Пајовиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Војводина,
Миле Шупут, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина,
Васа Миливоевиќ, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на САП Косово, претседател на Собранието на Заедницата,
Мусли Драгај, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово,
Сефедин Бингија, с. р.

За Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, началник на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, генерал-мајор
Бајо Гурановиќ, с. р.

634.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта склучија и потпишаа на годишното собрание, одржано на 10 март 1975 година, Општествен договор за дополнување на Општествениот договор за надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта, кој гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ТРКАЛАВИ ЛЕЖИШТА

Член 1

Во Општествениот договор за надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74) во член 3 став 2 на крајот по зборот: „Белград“ се додаваат запирака и зборовите: „Железарна — Јесенице, Индустрија нафте — Загреб, Титови рудници „Крека-Бановиќи“ — Тузла, „Аутохрватска“ — Загреб, „Енергосинвест“ — Сараево.“

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта: „Енергосинвест“ — Сараево, „Метална“ — Марибор, Индустрија машина и трактора — Белград, Товарна аутомобил — Марибор, „Гуро Гаковиќ“ — Славонски Брод, Железара — Сисак, „Унис Комерц“ — Сараево, Заводи „Првена застава“ — Крагуевац, „14. Октобар“ — Крушевац, Рударско-топионичарски базен — Бор, „Импол“ — Словенска Бистрица, Рудници и железарница — Скопје, ФАП — Прибој, „Потисје“ — Ада, „Горење-Север“ — Велење, „Иво Лола Рибар“ —

Железник, „Фамос“ — Сараево, „Литострој“ — Љубљана, „Електроковина“ — Марибор, „Раде Кончар“ — Загреб, Индустрија моторних возил — Ново Место, „Жичница“ — Љубљана, „Победа“ — Нови Сад, „Радоје Дакиќ“ — Титоград, Рударско-металуршки комбинат — Зеница, „Првонајска“ — Загреб, Железара „Борис Кидрич“ — Никшиќ, „Томос“ — Копер, „Слобода“ — Чачак, Предузеќе „Соко“ — Мостар, „Крушиќ“ — Валево. Стројна товарна — Трбовље. Пословно удружење за механизацију пољопривреде — Белград, „Унис“ Творница ваљачних лежаја — Воغوшка, Фабрика котрљајукних лежаја — Темерин, Индустрија котрљајукних лежаја — Белград, „Стројна“ — Марибор, Заједница југословенских железница — Белград, „Магнохром“ — Кралево, „Србијатранспорт“ — Белград, РМКХ „Трепча“ — Косовска Митровица, Сојузен секретаријат за народна одбрана — Белград, „Искра“ — Крањ, „Југоаграр“ — Нови Сад, „Фероелектро“ — Сараево, „Куглекс“ — Белград, „Жельпох“ — Загреб, „Југометал“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Ковинотехна“ — Цеље, „Металка“ — Љубљана, Агротехника — Љубљана, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Агроопрема“ — Белград, „Јеклотехна“ — Марибор, „Бродоматеријал“ — Ријека, „Астра“ — Загреб, „Меркантиле“ — Загреб, „Интердалма“ — Сплит, „Интеркомерц“ — Белград, „Техносервис“ — Белград, „Интерпромет“ — Белград, „Феримпорт“ — Загреб, „Аутохрватска“ — Загреб, „Аутокомерц“ — Љубљана, „Југохемија“ — Белград, „Аутокоманда“ — Белград, „Минчета“ — Дубровник, „Југолинија“ — Ријека, „ИНА“ — Загреб, „ИНА-нафтаплин“ — Загреб, „Контал“ — Љубљана, ИПК — Осиек, „Јанко Градељ“ — Загреб, „Меркур“ — Загреб, „Енергоинвест“ — Тузла, „Сава“ — Крањ, „Унионкомерц“ — Загреб, „Индустријампорт“ — Белград, Железара „Јесенице“ — Јесенице, „Минел“ — Белград, „Преспатекст“ — Ресен.

Овој општествен договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, со актот бр. 1914/1516 од 18 јули 1975 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-11705/1 од 29 мај 1975 година.

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

635.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЗЛАДНА ОПРЕМА И ЗА НЕЈЗИНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 3 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за разладна опрема и за нејзини резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- | | |
|---|--------|
| 1) ладилници | до 12% |
| 2) витрини | до 14% |
| 3) пултови и уреди за млеко | до 19% |
| 4) конзервагори | до 15% |
| 5) резервни делови за разладна опрема од одредбите под 1 до 4 на оваа точка | до 15% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4977 од 31 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Раде Кончар“ — Загреб, „Југострој“ — Раковца, ЛТХ — Шкофја Лока и „Соко“ — Мостар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

636.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАОЛИН СУПЕР

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 10 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за каолин супер, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 25%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1688 од 25 јули 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Индустрохем“ — Пула

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Муња“ — Загреб, Железарна — Јесенице, „Сава“ — Крањ, Индустрија гуме — Рума и „Рекорд“ — Раковица.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Светислав Симоновиќ, самостоен советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Е п. бр. 558
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

За помошник-директор на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба се назначува Павле Гаиќ, полковник на авијација на ЈНА.

Е. п. бр. 561
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита се назначува Невенка Новаковиќ, поранешен помошник-сојузен секретар за труд и социјална политика.

Е. п. бр. 562
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за труд и вработување се назначува Томо Кнежевиќ, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на индустријата и рударството на СР Босна и Херцеговина.

Е. п. бр. 563
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Борислав Атанацковиќ, главен директор на Белградска банка — Прва основна банка во Белград.

Е. п. бр. 564
30 јули 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
626. Наредба за дополнување на Наредбата за доставување на ценовниците заради евиденција — — — — —	1153
627. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	1153
628. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	1153
629. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	1153
630. Правилник за начинот на испитувањето и за постапката за признавање на новосоздадени сорти на семе и на саден материјал на земјоделски растенија и за одобрување на воведувањето во производството на странски сорти на семе и на саден материјал на земјоделски растенија — — — — —	1154
631. Одлука за утврдување на курсот на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки за пресметување на даночните олесненија при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари — — — — —	1155
632. Општествен договор за Листата на професионалните болести — — — — —	1156
633. Општествен договор за Листата на телесните оштетувања — — — — —	1161
634. Општествен договор за дополнување на Општествениот договор за надворешнотрговскиот промет на тркалави лежишта — — — — —	1170
635. Спогодба за промена на затечените цени за разладна опрема и за нејзини резервни делови — — — — —	1171
636. Спогодба за промена на затечените цени за каолин супер — — — — —	1171
Назначувања и разрешувања — — — — —	1171
Меѓународни договори — — — — —	681